

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 12

Четврток, 05 август 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег.
бр.

Стр.

- 197. Решение** за објавување на прописите и другите акти донесени на 49-та седница на Советот на општина Струмица 2

Совет на општина Струмица:

Стр.

Рег.
бр.

Стр.

- | | |
|--|--|
| 198. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година 4 | 205. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУД „Димитар Влахов“ Струмица 65 |
| 199. Одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем во 2021 година 62 | 206. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица 66 |
| 200. Одлука за користење на Проценката на загрозеност од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Струмица 62 | 207. Одлука за доделување парична помош на Славица Димитријевска од Струмица 66 |
| 201. Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, во Струмица 62 | 208. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година 67 |
| 202. Одлука за утврдување режим на сообраќај за приклучување на концесиски полиња на локалитет во с. Раборци, Општина Струмица 63 | 209. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година 67 |
| 203. Одлука за утврдување и уредување на режим на сообраќај за уредување на дел од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1 КО Струмица 64 | 210. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година 69 |
| 204. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица 64 | 211. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година 70 |

212. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програма за работа на ЈП „Паркиралишта- Струмица“ за 2021 година	71	220. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за период од 01.01.2021 година, до 30.06.2021 година	73
213. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2021 година	71	221. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2022 година	74
214. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица	71	222. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за воспитната 2020/2021 година	74
215. Заклучок за давање согласност на за обезбедени финансиски средства Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица	72	223. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за воспитната 2021/2022 година	74
216. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПКД „Комуналец“ за периодот од I до VI месец 2021 година	72	224. Заклучок усвојување на на Втор Извештај од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ - Струмица од 02.01.2021 година	75
217. Заклучок за давање согласност на Одлука за набавка на специјални возила за подигање на смет на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	72	225. Заклучок за усвојување на Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година	75
218. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	72	226. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година	76
219. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства по Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	73		

197.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на прописите и другите акти донесени на 49-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 49-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 05.08.2021 година и тоа:

1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година бр. 08-4968/1 од 05.08.2021 година;
2. Одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем во 2021 година бр. 08-4969/1 од 05.08.2021 година;

3. Одлука за користење на Проценката на загрозеност од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Струмица бр. 08-4970/1 од 05.08.2021 година;
4. Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, во Струмица, бр. 08-4971/1 од 05.08.2021 година;
5. Одлука за утврдување режим на сообраќај за приклучување на концесиски полиња на локалитет во с. Раборци, Општина Струмица бр. 08-4972/1 од 05.08.2021 година;
6. Одлука за утврдување и уредување на режим на сообраќај за уредување на дел од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1 КО Струмица, бр. 08-4973/1 од 05.08.2021 година;
7. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица, бр. 08-4974/1 од 05.08.2021 година;
8. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУД „Димитар Влахов“ Струмица, бр. 08-4975/1 од 05.08.2021 година;

9. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица, бр. 08-4976/1 од 05.08.2021 година;
10. Одлука за доделување парична помош на Славица Димитријевска од Струмица, бр. 08-4977/1 од 05.08.2021 година;
11. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година бр. 08-4978/1 од 05.08.2021 година;
12. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година бр. 08-4979/1 од 05.08.2021 година;
13. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2021 година, бр. 08-4980/1 од 05.08.2021 година;
14. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година бр. 08-4981/1 од 05.08.2021 година;
15. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година, бр. 08-4982/1 од 05.08.2021 година;
16. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2021 година бр. 08-4983/1 од 05.08.2021 година;
17. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПЕД „Струмица –гас“ Струмица бр. 08-4984/1 од 05.08.2021 година;
18. Заклучок за давање согласност на за обезбедени финансиски средства Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПЕД „Струмица –гас“ Струмица, бр. 08-4985/1 од 05.08.2021 година;
19. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПКД „Комуналец“ за периодот од I до VI месец 2021 година бр. 08-4986/1 од 05.08.2021 година;
20. Заклучок за давање согласност на Одлука за набавка на специјални возила за подигање на смет на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр. 08-4987/1 од 05.08.2021 година;
21. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 08-4988/1 од 05.08.2021 година;
22. Заклучок за давање согласност на за обезбедени финансиски средства Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 08-4989/1 од 05.08.2021 година;
23. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за период од 01.01.2021 година, до 30.06.2021 година бр. 08-4990/1 од 05.08.2021 година;
24. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2022 година, бр. 08-4991/1 од 05.08.2021 година;
25. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за воспитната 2020/2021 година, бр. 08-4992/1 од 05.08.2021 година;
26. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за воспитната 2021/2022 година, бр. 08-4993/1 од 05.08.2021 година;
27. Заклучок усвојување на на Втор Извештај од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ - Струмица од 02.01.2021 година бр. 08-4994/1 од 05.08.2021 година;
28. Заклучок за усвојување на Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година, бр. 08-4995/1 од 05.08.2021 година; и
29. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година, бр. 09-4738/1 од 26.07.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-4997/ 1
05.08.2021 год.
Ст р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

198.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. весник“ на РСМ бр.244/19, 53/21 и 77/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година

1. Општ дел**Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2021 година се состои од:

	Буџет	Ребаланс
I. Вкупни приходи	1.197.579.994	1.197.579.994
Даночни приходи	329.896.191	329.896.191
Неданочни приходи	57.566.220	54.596.220
Капитални приходи	58.500.000	58.500.000
II. Приходи од дотации	583.734.818	583.734.818
Приходи од трансфери	99.372.677	102.342.677
Приходи од донации	68.510.088	68.510.088
I. Вкупни расходи	1.263.709.208	1.240.255.143
Од утврдени намени	1.260.409.208	1.236.955.143
Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II. Дефицит	-66.129.214	-42.675.149
III. Финансирање	66.129.214	42.675.149
Прилив	66.129.214	42.675.149
Домаш.задолжување	65.000.000	40.806.681
Депозит	1.129.214	1.868.468
Одлив		
Отплата на главница		

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самодинамички активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	329.896.191	329.896.191	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	329.896.191
711	Данок од доход, од добиека и од капитални добиека	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
713	Данок на имот	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	87.000.000
717	Данок на специфични услуги	226.366.191	226.366.191	0	0	0	0	0	0	0	0	226.366.191	226.366.191
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18.131.720	15.161.720	39.434.500	39.434.500	0	0	0	0	0	0	57.566.220	54.596.220
722	Глоб. судски и административни такси	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	35.940.000	35.940.000	0	0	0	0	0	0	36.440.000	36.440.000
725	Други даночни приходи	14.631.720	11.661.720	3.494.500	3.494.500	0	0	0	0	0	0	18.126.220	15.156.220
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	59.500.000	59.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	59.500.000	59.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	59.500.000	59.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	59.500.000	59.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	99.372.677	102.342.677	0	0	584.164.951	584.904.205	69.209.159	69.209.159	0	0	752.746.797	756.456.051
741	Трансфери од други нивоа на власт	99.372.677	102.342.677	0	0	584.164.951	584.904.205	689.031	689.031	0	0	694.236.709	697.845.953
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	69.510.088	69.510.088	0	0	69.510.088	69.510.088
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	40.806.881	65.000.000	40.806.881
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	40.806.881	65.000.000	40.806.881

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	233.880.453		233.880.453		1.700.000		1.700.000		0		2.989.254		37.417.669		37.417.669		65.000.000		40.806.681		337.997.522		316.793.457	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Буџет		Ребаланс		Буџет		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		233.880.453		233.880.453		1.700.000		1.700.000		0		2.989.254		37.417.669		37.417.669		65.000.000		40.806.681		337.997.522		316.793.457	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453		233.880.453		1.700.000		1.700.000		0		2.989.254		37.417.669		37.417.669		65.000.000		40.806.681		337.997.522		316.793.457	
480	Купување на опрема и машини	29.880.000		29.880.000		0		0		0		2.989.254		7.308.081		7.308.081		0		0		37.188.081		40.178.335	
482	Други градежни објекти	174.901.923		174.901.923		0		0		0		0		30.107.988		30.107.988		0		0		205.009.911		205.009.911	
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000		2.500.000		0		0		0		0		0		0		0		0		2.500.000		2.500.000	
486	Купување на возила	2.100.000		2.100.000		1.700.000		1.700.000		0		0		0		0		0		0		3.800.000		3.800.000	
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	24.498.530		24.498.530		0		0		0		0		0		0		65.000.000		65.000.000		88.498.530		88.498.530	

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
505.900.588	39.434.500	584.904.205	69.209.169	40.806.681	1.240.255.143		
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	159.485.811	0	0	30.500.000	0	189.985.811
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.405.574	0	0	0	0	154.405.574
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	97.920.000	0	0	807.002	0	98.727.002
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	807.002	0	1.127.002
7044	РУДАРСТВО, ЗНАЕАТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	63.437.333	0	0	23.950.067	0	87.387.400
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	33.667.278	0	0	23.950.067	0	57.617.345
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	21.200.055	0	0	0	0	21.200.055
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	101.208.530	0	0	0	40.806.681	142.015.211
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	42.130.000	0	0	0	0	42.130.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	13.030.000	0	0	0	32.579.181	45.609.181
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	33.300.000	0	0	0	0	33.300.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	8.227.500	20.976.030
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	44.188.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	57.536.983
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.550.000	0	0	0	0	22.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	21.638.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	34.986.983
709	ОБРАЗОВАНИЕ	10.677.800	38.221.000	560.796.462	12.606.500	0	622.301.762
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.377.800	25.771.000	342.061.462	0	0	378.210.262
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0	244.091.500
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	9.918.305	700.000	0	345.600	0	10.963.905
7102	СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

		505.900.588	39.434.500	584.904.205	69.209.169	40.806.681	1.240.255.143
Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.448.305	700.000	0	345.600	0	6.493.905

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7011	ИЗВЕШТИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.405.574	0	0	0	0	154.405.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	0	0	0	0	8.221.395
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.984.179	0	0	0	0	129.984.179
E40	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
M80	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5.080.237	0	0	30.500.000	0	35.580.237
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	19.064.069	0	12.273.000	0	0	31.337.069
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	0	12.273.000	0	0	29.987.069
W40	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	807.002	0	1.127.002
G40	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	0	0	107.921	0	427.921
G40	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	699.081	0	699.081
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
FAA	Уредување на градежно земјиште на индивидуална зона	56.800.000	0	0	0	0	56.800.000
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
JDA	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
JDB	ГРАДСКО БАЛДОВИЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	0	0	0	0	0	0
JEA	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	0	0	0	0	750.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	33.667.278	0	0	23.950.067	0	57.617.345
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JJA	Израба на системи за одредување и пречистување на отпадни води	10.931.555	0	0	23.950.067	0	34.881.622

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
	ЈИВ УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.735.723	0	0	0	0	20.735.723
	ЈИВ КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СЕВЕРУСА	0	0	0	0	0	0
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	21.200.055	0	0	0	0	21.200.055
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
ЈМВ	НОВ ПАРКАТИШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Р10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	0	0	0	0	2.350.055
РАА	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
РАВ	ЕНЕРГЕТОКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	42.130.000	0	0	0	0	42.130.000
Р10	УРЕАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
РДА	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Р10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
ЈМА	УРЕБАНА ОПРЕМА	21.630.000	0	0	0	0	21.630.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	13.030.000	0	0	0	32.579.181	45.609.181
Ј10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	4.030.000	0	0	0	0	4.030.000
ЈГА	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	0	0	0	32.579.181	41.579.181
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	33.300.000	0	0	0	0	33.300.000
Ј30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000
ЈАА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.748.530	0	0	0	8.227.500	20.976.030
ЈЛА	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	0	0	0	8.227.500	20.976.030
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.550.000	0	0	0	0	22.550.000
Л00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	9.850.000	0	0	0	0	9.850.000
ЛАА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	12.700.000	0	0	0	0	12.700.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	21.638.740	513.500	11.834.743	1.000.000	0	34.986.983
К10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	70.000	500.000	9.580.074	0	0	10.150.074
К20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКА - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	105.000	13.500	2.254.669	0	0	2.373.169
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	0	0	0	0	8.685.000
К40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	0	0	0	0	6.278.740
КАВ	КИНО САЛА	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

505.900.588 39.434.500 584.904.205 69.209.169 40.806.681 1.240.255.143

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самодискон. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		505.900.588	39.434.500	584.904.205	69.209.169	40.806.681	1.240.255.143
KAG	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
KAV	ЦАРЕВИ КУЛИ	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.377.800	25.771.000	342.061.462	0	0	378.210.262
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.877.800	6.536.000	289.251.254	0	0	300.665.054
NAA	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Y10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.500.000	19.235.000	52.810.208	0	0	75.545.208
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0	244.091.500
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	11.450.000	216.735.000	12.606.500	0	243.091.500
NB0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	0	0	0
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7102	СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.448.305	700.000	0	345.600	0	6.493.905
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	700.000	0	0	0	700.000
VAB	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	0	0	0	0	4.785.905
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	662.400	0	0	345.600	0	1.008.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицитни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:											
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.904.205	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.709.208	1.240.255.143
приходи:											
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
РАСХОДИ:											
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
464	Разни трансфери	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
464	Разни трансфери	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	8 221 395	8 221 395	0	0	0	0	0	0	8 221 395	8 221 395
ПРИХОДИ:											
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8 221 395	8 221 395	0	0	0	0	0	0	8 221 395	8 221 395
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3 210 413	3 210 413	0	0	0	0	0	0	3 210 413	3 210 413
401	Основни плати	2 404 498	2 404 498	0	0	0	0	0	0	2 404 498	2 404 498
402	Придоноси за социјално осигурање	805 915	805 915	0	0	0	0	0	0	805 915	805 915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
426	Други тековни расходи	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3 210 982	3 210 982	0	0	0	0	0	0	3 210 982	3 210 982
463	Трансфери до невладини организации	610 982	610 982	0	0	0	0	0	0	610 982	610 982
464	Разни трансфери	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8 221 395	8 221 395	0	0	0	0	0	0	8 221 395	8 221 395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3 210 413	3 210 413	0	0	0	0	0	0	3 210 413	3 210 413
401	Основни плати	2 404 498	2 404 498	0	0	0	0	0	0	2 404 498	2 404 498
402	Придоноси за социјално осигурање	805 915	805 915	0	0	0	0	0	0	805 915	805 915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
426	Други тековни расходи	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3 210 982	3 210 982	0	0	0	0	0	0	3 210 982	3 210 982
463	Трансфери до невладини организации	610 982	610 982	0	0	0	0	0	0	610 982	610 982
464	Разни трансфери	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.538		505.900.538		39.434.500		384.164.951		69.209.169		65.000.000	
1.263.709.208										40.806.881	
										1.240.255.143	
ПРИХОДИ:											
Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		129.984.179		129.984.179		0		0		0	
129.984.179		129.984.179		0		0		0		0	
РАСХОДИ:											
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		85.929.179		85.929.179		0		0		0	
401 Основни плати		61.219.610		61.219.610		0		0		0	
402 Поморски за социјално осигурање		20.709.569		20.709.569		0		0		0	
404 Надоместоци		4.000.000		4.000.000		0		0		0	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		42.105.000		42.105.000		0		0		0	
420 Плати и дневни расходи		1.050.000		1.050.000		0		0		0	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		14.550.000		14.550.000		0		0		0	
423 Материјали и стел инвентар		7.360.000		7.360.000		0		0		0	
424 Поправки и тековно одржување		4.990.000		4.990.000		0		0		0	
425 Договорни услуги		5.855.000		5.855.000		0		0		0	
426 Други тековни расходи		3.000.000		3.000.000		0		0		0	
427 Поверливи вработувања		5.300.000		5.300.000		0		0		0	
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		250.000		250.000		0		0		0	
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори		250.000		250.000		0		0		0	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.700.000		1.700.000		0		0		0	
464 Разни трансфери		1.700.000		1.700.000		0		0		0	
129.984.179		129.984.179		0		0		0		0	
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		129.984.179		129.984.179		0		0		0	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		85.929.179		85.929.179		0		0		0	
401 Основни плати		61.219.610		61.219.610		0		0		0	
402 Поморски за социјално осигурање		20.709.569		20.709.569		0		0		0	
404 Надоместоци		4.000.000		4.000.000		0		0		0	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		42.105.000		42.105.000		0		0		0	
420 Плати и дневни расходи		1.050.000		1.050.000		0		0		0	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		14.550.000		14.550.000		0		0		0	
423 Материјали и стел инвентар		7.360.000		7.360.000		0		0		0	
424 Поправки и тековно одржување		4.990.000		4.990.000		0		0		0	
425 Договорни услуги		5.855.000		5.855.000		0		0		0	
426 Други тековни расходи		3.000.000		3.000.000		0		0		0	
427 Поверливи вработувања		5.300.000		5.300.000		0		0		0	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаѓања		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.184.951	584.184.951	69.209.169	69.209.169	65.000.000	65.000.000	40.386.681	40.386.681	1.263.709.208	1.240.255.143
ЕА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:													
ЕА0 КАПИТАЛНИ ПРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480 Купување на опрема и машини		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
486 Купување на возила		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
ЕА0 КАПИТАЛНИ ПРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480 Купување на опрема и машини		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
486 Купување на возила		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.508 505.900.508 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.904.205 69.209.169 69.209.169 65.000.000 40.865.681 1.263.799.208 1.240.255.143

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000

ПРИХОДИ:

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
----------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

42 СТОКИ И УСЛУГИ	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
425 Договорни услуги	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
425 Договорни услуги	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

585.900.588		505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.994.205	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.789.208	1.246.255.143	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
ПРИХОДИ:													
FD4	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
FD4	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучок	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
ПРИХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,638,881	1,638,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,881	1,638,881
423	Материјали и опен инвентар	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000
425	Договорни услуги	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
426	Други тековни расходи	640,881	640,881	0	0	0	0	0	0	0	0	640,881	640,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4,361,119	4,361,119	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,119	4,361,119
463	Трансфери до невладини организации	3,291,830	3,291,830	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,830	3,291,830
464	Разни трансфери	1,069,289	1,069,289	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,289	1,069,289
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,638,881	1,638,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,881	1,638,881
423	Материјали и опен инвентар	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000
425	Договорни услуги	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
426	Други тековни расходи	640,881	640,881	0	0	0	0	0	0	0	0	640,881	640,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4,361,119	4,361,119	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,119	4,361,119
463	Трансфери до невладини организации	3,291,830	3,291,830	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,830	3,291,830
464	Разни трансфери	1,069,289	1,069,289	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,289	1,069,289

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
426	Други тековни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетни расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.994.951	584.994.951	69.209.189	69.209.189	65.000.000	65.000.000	40.866.851	40.866.851	1.263.709.208	1.240.255.143
GA ИЗГРАДА НА ОБЈЕКТИ		320.000	320.000	0	0	0	0	807.002	807.002	0	0	1.127.002	1.127.002
ПРИХОДИ:													
GA8	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
GAU	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
РАСХОДИ:		320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	320.000	0	0	0	0	807.002	807.002	0	0	1.127.002	1.127.002
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
482	Други градежни објекти	320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
GA8	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
482	Други градежни објекти	320.000	320.000	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	427.921
GAU	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски/расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J11	ОПШТИНА СО ВОДА	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
ПРИХОДИ:											
J10	ОПШТИНА СО ВОДА	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
421	Компјутерски услуги, градежни, комуникациски и транспорт	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
J10	ОПШТИНА СО ВОДА	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000
421	Компјутерски услуги, градежни, комуникациски и транспорт	7.000.000	4.030.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.030.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

585.900.588 585.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.004.205 69.219.159 69.219.159 65.000.000 40.806.581 1.293.709.208 1.240.355.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

120 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

ПРИХОДИ:

120 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

РАСХОДИ:

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

424 Поправки и тековно одржување 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

120 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

424 Поправки и тековно одржување 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Застоди од дотации		Застоди од донации		Застоди од кредити		Застоди од трансфери	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
13	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
ПРИХОДИ:													
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Потрошки и телесно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Потрошки и телесно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 69.205.169 69.205.169 65.000.000 40.806.681 1.263.760.208 1.240.355.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
ПРИХОДИ:													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000

505.990.588 505.990.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 69.209.169 69.209.169 65.000.000 40.866.881 1.263.799.208 1.249.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА ОСОБРАКАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
ПРИХОДИ:													
J80	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА ОСОБРАКАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.650.000
J80	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.588		505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.904.205	69.299.169	69.299.169	65.000.000	40.886.681	1.263.709.288	1.240.255.143	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
ПРИХОДИ:													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Потражки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
424	Потражки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.904.205	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.709.208	1.240.255.143
JA ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ											
ПРИХОДИ:											
JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 60.209.169 60.209.169 65.800.000 65.800.000 40.806.681 40.806.681 1.263.709.208 1.240.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 68.208.169 68.208.169 65.000.000 40.806.681 1.263.769.208 1.340.255.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догашуи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	59.000.000	41.579.181

ПРИХОДИ:

JGA	Исплата на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	59.000.000	41.579.181
-----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	59.000.000	41.579.181
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	50.000.000	32.579.181

JGA	Исплата на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	59.000.000	41.579.181
-----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	59.000.000	41.579.181
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	32.579.181	50.000.000	32.579.181

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.904.265	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.748.208	1.210.255.143
ПРИХОДИ:													
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	12.748.530	12.748.530	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.227.500	27.748.530	20.976.030

ПРИХОДИ:

РАСХОДИ:

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.500.588	505.500.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.601	1.263.794.208	1.240.255.143		
ЈМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ПРИХОДИ:													
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТИ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
482	Други градежни објекти	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТИ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 69.209.169 69.209.169 65.000.000 65.000.000 40.806.681 1.263.709.208 1.340.255.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000

ПРИХОДИ:

JNA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000
-----	---------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000
480	Купување на опрема и машини	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000
480	Купување на опрема и машини	21.630.000	21.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.630.000	21.630.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	505.900.588		505.900.588		38.434.500		38.434.500		584.184.951		65.209.169		65.209.169		65.000.000		40.806.881		1.263.709.208		1.240.255.143	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет	
		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
ПРИХОДИ:		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
РАСХОДИ:		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	9.200.074	9.200.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.074	9.200.074	0	0
401	Основен плати	0	0	0	0	0	0	6.624.075	6.624.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.624.075	6.624.075	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	2.575.999	2.575.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.999	2.575.999	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	70.000	500.000	500.000	500.000	500.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	950.000	0	0
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	70.000	122.500	122.500	122.500	122.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.500	222.500	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	113.500	113.500	113.500	113.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.500	128.500	0	0
425	Договорни услуги	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0		70.000		500.000		500.000		9.580.074		9.580.074		0		0		0		10.080.074		10.150.074	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	9.200.074	9.200.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.074	9.200.074	0	0
401	Основен плати	0	0	0	0	0	0	6.624.075	6.624.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.624.075	6.624.075	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	2.575.999	2.575.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.999	2.575.999	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	70.000	500.000	500.000	500.000	500.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	950.000	0	0
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	70.000	122.500	122.500	122.500	122.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.500	222.500	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	113.500	113.500	113.500	113.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.500	128.500	0	0
425	Договорни услуги	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	105.000	13.500	13.500	2.254.669	2.254.669	0	0	0	0	2.268.169	2.373.169
ПРИХОДИ:													
К20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	105.000	13.500	13.500	2.254.669	2.254.669	0	0	0	0	2.268.169	2.373.169
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.980.444	1.980.444	0	0	0	0	1.980.444	1.980.444
401	Основен плати	0	0	0	0	1.425.917	1.425.917	0	0	0	0	1.425.917	1.425.917
402	Прирачки за социјално осигурување	0	0	0	0	554.527	554.527	0	0	0	0	554.527	554.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	105.000	13.500	13.500	274.225	274.225	0	0	0	0	287.725	382.725
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	105.000	5.000	5.000	69.225	69.225	0	0	0	0	74.225	179.225
424	Потражки и тековно одржување	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
425	Договорни услуги	0	0	3.500	3.500	100.000	100.000	0	0	0	0	103.500	103.500
426	Други тековни расходи	0	0	5.000	5.000	78.000	78.000	0	0	0	0	83.000	83.000
К20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	105.000	13.500	13.500	2.254.669	2.254.669	0	0	0	0	2.268.169	2.373.169
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.980.444	1.980.444	0	0	0	0	1.980.444	1.980.444
401	Основен плати	0	0	0	0	1.425.917	1.425.917	0	0	0	0	1.425.917	1.425.917
402	Прирачки за социјално осигурување	0	0	0	0	554.527	554.527	0	0	0	0	554.527	554.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	105.000	13.500	13.500	274.225	274.225	0	0	0	0	287.725	382.725
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	105.000	5.000	5.000	69.225	69.225	0	0	0	0	74.225	179.225
424	Потражки и тековно одржување	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
425	Договорни услуги	0	0	3.500	3.500	100.000	100.000	0	0	0	0	103.500	103.500
426	Други тековни расходи	0	0	5.000	5.000	78.000	78.000	0	0	0	0	83.000	83.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	6.000.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	8.685.000
ПРИХОДИ:											
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	6.000.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	8.685.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	330.000	2.290.000
425	Договорни услуги	330.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	330.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.670.000	6.395.000	0	0	0	0	0	0	5.670.000	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери	5.670.000	6.275.000	0	0	0	0	0	0	5.670.000	6.275.000
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	6.000.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	8.685.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	330.000	2.290.000
425	Договорни услуги	330.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	330.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.670.000	6.395.000	0	0	0	0	0	0	5.670.000	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери	5.670.000	6.275.000	0	0	0	0	0	0	5.670.000	6.275.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 69.209.169 69.209.169 65.000.000 40.806.881 1.263.799.208 1.248.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.508 505.900.508 38.434.500 38.434.500 584.164.951 584.904.265 69.209.169 69.209.169 65.900.000 40.806.681 1.263.708.208 1.248.255.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ:													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	900.000	0	0	0	0	745.000	745.000	0	0	1.645.000	1.645.000
425	Договори услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	593.000	593.000	0	0	993.000	993.000
426	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	652.000	652.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	355.000	355.000
464	Разни трансфери	100.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	355.000	355.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	900.000	0	0	0	0	745.000	745.000	0	0	1.645.000	1.645.000
425	Договори услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	593.000	593.000	0	0	993.000	993.000
426	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	152.000	152.000	0	0	652.000	652.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	355.000	355.000
464	Разни трансфери	100.000	100.000	0	0	0	0	255.000	255.000	0	0	355.000	355.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Застоди од донации		Застоди од донации		Застоди од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.778.740	11.778.740
КА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА													
ПРИХОДИ:													
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	6.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	6.278.740	6.278.740
КАВ	КУЛНО САЛА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
КАС	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
КАУ	ЦАРЕВИ КУЛИ	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.778.740	11.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	11.778.740	11.778.740
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
482	Други градежни објекти	10.278.740	10.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	10.278.740	10.278.740
КАА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.278.740	6.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	6.278.740	6.278.740
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
482	Други градежни објекти	4.778.740	4.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	4.778.740	4.778.740
КАВ	КУЛНО САЛА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
КАС	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
КАУ	ЦАРЕВИ КУЛИ	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
482	Други градежни објекти	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од догаѓања		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
560.900.588	560.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	69.206.159	69.206.159	65.000.000	65.000.000	40.806.681	1.263.799.208	1.240.255.143	
МВ	ПРЕКУТРАЈНА СОРБОТКА	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
ПРИХОДИ:													
МВ0	ПРЕКУТРАЈНА СОРБОТКА	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	4.490.000	4.490.000	0	0	4.490.000	4.490.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0	2.775.000	2.775.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
464	Разни трансфери	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12.660.000	12.660.000	0	0	12.660.000	12.660.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	6.610.000	6.610.000	0	0	6.610.000	6.610.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	6.050.000	6.050.000	0	0	6.050.000	6.050.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	Отплата на главница кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МВ0	ПРЕКУТРАЈНА СОРБОТКА	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000	0	0	35.580.237	35.580.237
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	4.490.000	4.490.000	0	0	4.490.000	4.490.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0	2.775.000	2.775.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
427	Привремена вработувања	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237
464	Разни трансфери	5.080.237	5.080.237	0	0	0	0	13.350.000	13.350.000	0	0	18.430.237	18.430.237

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Земени расходи			
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.767.800	4.877.800	8.536.000	8.536.000	288.512.000	288.251.254	0	0	0	0	259.815.800	300.685.054
ПРИХОДИ:													
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.767.800	4.877.800	8.536.000	8.536.000	288.512.000	288.251.254	0	0	0	0	259.815.800	300.685.054
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	260.212.000	254.512.000	0	0	0	0	260.212.000	254.512.000
401	Основни плати	0	0	0	0	187.352.272	183.245.590	0	0	0	0	187.352.272	183.245.590
402	Прирачки за социјално осигурување	0	0	0	0	72.859.728	71.266.410	0	0	0	0	72.859.728	71.266.410
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.767.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	28.300.000	31.750.000	0	0	0	0	39.603.800	43.183.800
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	257.000	257.000	9.610.000	9.610.000	0	0	0	0	10.067.000	9.667.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.256.000	2.256.000	2.355.000	2.355.000	0	0	0	0	6.114.000	6.114.000
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	210.000	210.000	11.070.774	11.386.207	0	0	0	0	11.580.774	11.506.207
425	Договорни услуги	0	79.000	3.385.000	3.385.000	3.279.360	3.279.360	0	0	0	0	6.674.360	10.203.360
426	Други тековни расходи	150.000	181.000	160.000	160.000	510.000	510.000	0	0	0	0	820.000	851.000
427	Прирамени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.274.866	1.149.433	0	0	0	0	4.062.666	3.967.233
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	2.989.254	0	0	0	0	0	2.989.254
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	2.989.254	0	0	0	0	0	2.989.254
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		4.767.800	4.877.800	8.536.000	8.536.000	288.512.000	288.251.254	0	0	0	0	259.815.800	300.685.054
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	260.212.000	254.512.000	0	0	0	0	260.212.000	254.512.000
401	Основни плати	0	0	0	0	187.352.272	183.245.590	0	0	0	0	187.352.272	183.245.590
402	Прирачки за социјално осигурување	0	0	0	0	72.859.728	71.266.410	0	0	0	0	72.859.728	71.266.410
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.767.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	28.300.000	31.750.000	0	0	0	0	39.603.800	43.183.800
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	257.000	257.000	9.610.000	9.610.000	0	0	0	0	10.067.000	9.667.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.256.000	2.256.000	2.355.000	2.355.000	0	0	0	0	6.114.000	6.114.000
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	210.000	210.000	11.070.774	11.386.207	0	0	0	0	11.580.774	11.506.207
425	Договорни услуги	0	79.000	3.385.000	3.385.000	3.279.360	3.279.360	0	0	0	0	6.674.360	10.203.360
426	Други тековни расходи	150.000	181.000	160.000	160.000	510.000	510.000	0	0	0	0	820.000	851.000
427	Прирамени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.274.866	1.149.433	0	0	0	0	4.062.666	3.967.233
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	2.989.254	0	0	0	0	0	2.989.254
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	2.989.254	0	0	0	0	0	2.989.254

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
565.910.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	69.209.169	69.209.169	65.800.000	40.806.681	1.283.799.208	1.246.255.143
Н2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ											
300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
ПРИХОДИ:											
300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	150.990.655	150.990.655	0	0	0	150.990.655	150.990.655
401	Основен плати	0	0	0	108.712.915	108.712.915	0	0	0	108.712.915	108.712.915
402	Поправки за социјално осигурување	0	0	0	42.277.740	42.277.740	0	0	0	42.277.740	42.277.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	67.744.345	67.744.345	9.949.500	9.949.500	0	89.382.845	89.382.845
420	Патни и дневни расходи	0	0	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	4.938.176	4.938.176
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	10.905.827	10.905.827	0	0	0	11.913.327	11.913.327
423	Материјали и ситен инвентар	45.000	45.000	2.098.500	2.463.000	2.463.000	1.038.166	1.038.166	0	5.644.688	5.644.688
424	Поправки и тековно одржување	175.000	175.000	1.421.000	18.187.000	18.187.000	0	0	0	19.783.000	19.783.000
425	Договорени услуги	0	0	5.965.000	28.788.518	28.788.518	3.930.208	3.930.208	0	39.683.726	39.683.726
426	Други тековни расходи	0	0	250.000	280.000	280.000	249.950	249.950	0	779.950	779.950
427	Покривени работувална	0	0	500.000	7.120.000	7.120.000	0	0	0	7.620.000	7.620.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	2.738.000	2.738.000
Н20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ											
300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	150.990.655	150.990.655	0	0	0	150.990.655	150.990.655
401	Основен плати	0	0	0	108.712.915	108.712.915	0	0	0	108.712.915	108.712.915
402	Поправки за социјално осигурување	0	0	0	42.277.740	42.277.740	0	0	0	42.277.740	42.277.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	67.744.345	67.744.345	9.949.500	9.949.500	0	89.382.845	89.382.845
420	Патни и дневни расходи	0	0	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	4.938.176	4.938.176
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	10.905.827	10.905.827	0	0	0	11.913.327	11.913.327
423	Материјали и ситен инвентар	45.000	45.000	2.098.500	2.463.000	2.463.000	1.038.166	1.038.166	0	5.644.688	5.644.688
424	Поправки и тековно одржување	175.000	175.000	1.421.000	18.187.000	18.187.000	0	0	0	19.783.000	19.783.000
425	Договорени услуги	0	0	5.965.000	28.788.518	28.788.518	3.930.208	3.930.208	0	39.683.726	39.683.726
426	Други тековни расходи	0	0	250.000	280.000	280.000	249.950	249.950	0	779.950	779.950
427	Покривени работувална	0	0	500.000	7.120.000	7.120.000	0	0	0	7.620.000	7.620.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	2.738.000	2.738.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	659.209.169	659.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.709.208	1.248.255.143		
НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ:													
NAA СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
NAA СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	505.900.508		506.900.508		507.434.500		508.164.951		509.904.265		60.209.169		60.209.169		65.000.000		40.806.681		1.263.709.208		1.240.255.143			
		Бюджет		Ребаланс		Бюджет		Ребаланс		Бюджет		Ребаланс		Бюджет		Ребаланс		Бюджет		Ребаланс		Бюджет		Ребаланс	
		Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс	Бюджет	Ребаланс
		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NB КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ																									
ПРИХОДИ:																									
N80	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N8A	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
486	Купување на возила	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
N8A	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
486	Купување на возила	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

505.000.538 505.000.538 39.434.500 39.434.500 584.084.951 584.084.951 69.290.168 69.290.168 65.000.000 40.896.681 1.263.708.208 1.240.255.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	2.350.055	0	0	0	0	0	0	2.350.055	2.350.055
ПРИХОДИ:											
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	2.350.055	0	0	0	0	0	0	2.350.055	2.350.055
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	1.150.055	0	0	0	0	0	0	1.150.055	1.150.055
425	Договорни услуги	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	2.350.055	0	0	0	0	0	0	2.350.055	2.350.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	1.150.055	0	0	0	0	0	0	1.150.055	1.150.055
425	Договорни услуги	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 534.164.951 534.164.951 69.209.169 69.209.169 65.000.000 40.805.631 1.263.799.208 1.340.255.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
ПРИХОДИ:											
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕМИСИОНА ФАКТОР	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
РАСХОДИ:											
46	СУБВЕДИЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
464	Разни трансфери	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
489	Капитални субвенции за претпријатства и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
46	СУБВЕДИЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
464	Разни трансфери	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатства и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕМИСИОНА ФАКТОР	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостандардни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.500.000	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	75.545.208
ПРИХОДИ:											
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.500.000	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	75.545.208
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404	0	0	51.562.404	51.562.404
401	Основни плати	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508	0	0	37.085.508	37.085.508
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.886	14.476.886	0	0	14.476.886	14.476.886
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	3.500.000	19.235.000	19.235.000	1.247.804	1.247.804	0	0	23.982.804	23.982.804
420	Плати и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.845.000	3.845.000	387.596	387.596	0	0	4.032.596	4.032.596
423	Материјали и општен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и теквено одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други теквени расходи	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
427	Придоноси за социјално осигурување	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	860.208	860.208	0	0	9.360.208	9.360.208
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.500.000	3.500.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	75.545.208
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	51.562.404	0	0	51.562.404	51.562.404
401	Основни плати	0	0	0	0	37.085.508	37.085.508	0	0	37.085.508	37.085.508
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.886	14.476.886	0	0	14.476.886	14.476.886
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	3.500.000	19.235.000	19.235.000	1.247.804	1.247.804	0	0	23.982.804	23.982.804
420	Плати и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.845.000	3.845.000	387.596	387.596	0	0	4.032.596	4.032.596
423	Материјали и општен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и теквено одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други теквени расходи	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	850.000
427	Придоноси за социјално осигурување	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	860.208	860.208	0	0	9.360.208	9.360.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
ПРИХОДИ:													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	3.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	3.919.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.919.200	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	2.919.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.470.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	3.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	3.919.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.919.200	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	2.919.200

505.900.538 505.900.538 39.434.500 39.434.500 584.164.551 584.164.551 69.209.169 69.209.169 65.000.000 65.000.000 40.806.881 40.806.881 1.263.708.208 1.248.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	4,785.905	4,785.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	5,485.905	5,485.905
VA00	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VA09	ДЕТОСКИ ГРАДИНИКА ПАРК	4,785.905	4,785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785.905	4,785.905
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4,785.905	4,785.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	5,485.905	5,485.905
482	Други градежни објекти	4,785.905	4,785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785.905	4,785.905
486	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VA00	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
486	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VA09	ДЕТОСКИ ГРАДИНИКА ПАРК	4,785.905	4,785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785.905	4,785.905
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4,785.905	4,785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785.905	4,785.905
482	Други градежни објекти	4,785.905	4,785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785.905	4,785.905

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.806.681	1.263.719.208	1.240.255.143
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	29.987.069	29.987.069
ПРИХОДИ:											
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	29.987.069	29.987.069
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.886.015	10.886.015	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	23.159.015	23.159.015
401	Основни плати	7.485.224	7.485.224	0	0	8.480.462	8.480.462	0	0	15.975.686	15.975.686
402	Поправки за социјално осигурување	3.400.791	3.400.791	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	7.183.329	7.183.329
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	5.714.061	0	0	0	0	0	0	5.714.061	5.714.061
423	Материјали и општ инвентар	3.426.071	3.426.071	0	0	0	0	0	0	3.426.071	3.426.071
424	Поправки и тековно одржување	2.287.990	2.287.990	0	0	0	0	0	0	2.287.990	2.287.990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
464	Разни трансфери	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	29.987.069	29.987.069
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.886.015	10.886.015	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	23.159.015	23.159.015
401	Основни плати	7.485.224	7.485.224	0	0	8.480.462	8.480.462	0	0	15.975.686	15.975.686
402	Поправки за социјално осигурување	3.400.791	3.400.791	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	7.183.329	7.183.329
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	5.714.061	0	0	0	0	0	0	5.714.061	5.714.061
423	Материјали и општ инвентар	3.426.071	3.426.071	0	0	0	0	0	0	3.426.071	3.426.071
424	Поправки и тековно одржување	2.287.990	2.287.990	0	0	0	0	0	0	2.287.990	2.287.990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
464	Разни трансфери	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ИМА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА											
		1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
ИМАО ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)											
		1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
480	Купување на опрема и машини	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
485	Купување на возила	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
ИМАО ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)											
		1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
480	Купување на опрема и машини	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
485	Купување на возила	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

585.900.583 585.900.583 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.164.951 69.209.169 69.209.169 65.000.000 65.000.000 1.263.799.208 1.240.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.164.951	584.164.951	69.209.169	69.209.169	65.000.000	40.886.681	1.263.709.208	1.240.255.143		
X11 РОДОВА ЕДНАКВОСТ													
ПРИХОДИ:													
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ													
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	345.600	345.600	0	0	345.600	345.600	
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	345.600	345.600	0	0	345.600	345.600	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400	
464	Разни трансфери	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400	
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	345.600	345.600	0	0	1.008.000	1.008.000	
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	345.600	345.600	0	0	345.600	345.600	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400	
464	Разни трансфери	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400	

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.164.951 584.904.265 69.209.169 69.209.169 65.000.000 40.806.691 1.263.709.208 1.240.255.143

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 4968/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

199.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а
за субвенционирање на дел од
надоместокот за приклучување на
дистрибутивниот гасоводен систем во
2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се субвенционира дел од надоместокот за „Стандарден приклучок на дистрибутивниот гасоводен систем на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица, во износ од 100 ЕУР во денарска противвредност по домаќинство, но најмногу до 50 приклучоци.

Член 2

Субвенционирањето ќе се изврши преку ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица, а средствата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година - Програмата ЈЛ- Други комунални услуги.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4969/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

200.

Врз основа на член 15 став 2 од Уредбата за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а
за користење на Проценката на
загрозеност од сите ризици и
опасности на подрачјето на Општина
Струмица

Член 1

Целосна Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, по претходно доставено барање, преку Регионалниот центар за управување со кризи - Струмица се дава на користење на:

- ЕЛС Струмица
- СВР Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4970/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

201.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, во Струмица

Член 1

Се донесува Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, помеѓу улиците „Мара Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти јули“ во Струмица (плански период 2016 – 2021).

Член 2

Измената и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, помеѓу улиците „Мара Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти Јули“, во Струмица е со површина од 2121,70 м², и со граничен опфат:

- од северната и западната страна границата е по осовина на улица „4-ти јули“,
- од источната страна граница е по осовина на улица „Мара Минанова“,
- од јужната страна границата е по осовина на улица „Трајко Делиџаков“.

Член 3

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, помеѓу улиците „Мара Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти јули“ во Струмица е изработена од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица, тех. број 017-0403/2015 од февруари 2021 година и се состои од:

- текстуален дел (документациона основа и планска документација),
- графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20, помеѓу улиците „Мара Минанова“, Трајко Делиџаков“ и „4-ти Јули“ во Струмица е изработен во четири идентични примероци и се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4971/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

202.

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а
за утврдување режим на сообраќај за приклучување на концесиски полиња на локалитет во с. Раборци, Општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува режимот на сообраќај за приклучување на концесиските полиња за експлоатација на минерална сировина - глина за локалитетот „с. Раборци“ на постоечкиот локален пат с. Попчево- с. Работци.

Член 2

Приклучувањето до концесискиот простор, е преку земјен и асфалтен пат на постоечката сообраќајна инфраструктура на јавниот пат с.Попчево – с. Раборци.

Член 3

Режимот на сообраќај за приклучок на локалниот пат од член 1 и 2 од оваа Одлука ќе биде уреден со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација, согласно Основниот прокет за режим на сообраќај, изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица со технички број 015-037/20.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4972/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

203.

Врз основа на член 348 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Сл. весник на Р.М.“ бр. 11/07, 54/07, 86/08 и 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/2012, 27/2014, 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18, 98/19, 302/20, 122/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а

за утврдување и уредување на режим на сообраќај за уредување на дел од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1 КО Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува и уредува режимот на сообраќај на дел од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1 КО Струмица, со приклучок од ул. „11-ти Октомври“ и обезбедување на 16 паркинг места за моторни возила и 1 паркин место за лица со посебни потреби, како и одбележување на 7 паркинг места на ул. „Ванчо Китанов“ во Струмица, со сообраќајна и вертикална сигнализација и сообраќајна опрема, на улиците „11-ти Октомври“, „Ванчо Китанов“, Сава Ковачевик“, Чеде Филиповски – Даме“ и Ѓуро Салај“ во Струмица.

Член 2

Утврдувањето и уредувањето на режимот на сообраќај, со приклучок од ул. „11-ти Октомври“ се врши врз основа на Урбанистички прокт за градежно земјиште за општа употреба за уредување на дел од КП бр. 492/1, 493, 6277/1 491/1 КО Струмица, број 20-791/1 од 19.05.2021 година.

Член 3

Режимот на сообраќај за приклучок од ул. „11-ти Октомври“ од член 1 и 2 од оваа Одлука ќе биде утврден и уреден со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација како и со сообраќајна опрема, согласно Основниот прокет за режим на сообраќај, изработен од МС СТОП ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица со технички број 015-019/21.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4973/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

204.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2021/2022 година во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица и тоа:

- една паралелка во прва година за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 20 ученици;
- две паралелки во прва година за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 14 ученици;
- две паралелки во прва година за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 11 ученици;
- една паралелка во прва година за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 13 ученици;
- една паралелка во прва година за гимназиско образование на македонски наставен јазик со 22 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование, економско правна и трговска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 19 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование, економско правна и трговска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 17 ученици и
- две паралелки во прва година за стручно образование, економско правна и трговска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 20 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-4974/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

205.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,

135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2021/2022 година во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица и тоа:

- две паралелки во прва година за образовен профил прехранбен техничар од хемиско-технолошка струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 19 ученици;
- една комбинирана паралелка во стручно образование (со зголемен број на часови по практично образование поминати по компанија), за образовни профили месопреработувач и пекар од хемиско-технолошка струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 6 ученици;
- две паралелки во прва година за стручно образование за образовен профил техничар за фитомедицина од земјоделско ветеринарна струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 24 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил агротехничар од земјоделско ветеринарна струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 7 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил агроменаџмент од земјоделско ветеринарна струка на македонски наставен јазик со

- четиригодишно траење на образованието со 6 ученици и
- една комбинирана паралелка во стручно образование (со зголемен број на часови по практично образование поминати по компанија), за образовни профили келнер и готвач од угостителско туристичка струка на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието со 9 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-4975/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

206.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/2020) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2021/2022 година во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица и тоа:

- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил техничар за дизајн на облека

од текстилно кожарска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 18 ученици;

- една паралелка во прва година за образовен профил техничар за моделирање на облека од текстилно кожарска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 17 ученици;
- една паралелка во стручно образование (со зголемен број на часови по практично образование поминати по компанија), за образовен профил техничар за производно машинство од машинска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 19 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил електромеханичар од електротехничка струка на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието со 9 ученици;
- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил градежен техничар од градежно геодетска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 18 ученици; и
- една паралелка во прва година за стручно образование за образовен профил техничар за мебел и ентериер од шумско-дрвопреработувачка струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието со 16 ученици

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-4976/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

207.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на
Славица Димитријевска од Струмица

Член 1

На Славица Димитријевска од Струмица и се доделува парична помош во вкупен нето износ 60.000,00 денари, како помош во обезбедување на парични средства за лекување на нејзината ќерка Нина Димитријевска.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2021 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4977/1 Совет на општина Струмица
 05.08.2021 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

208.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

П р о г р а м а
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година

1. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20, 6/21 и 9/21) :

Во глава: ТРОШОЦИ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ:

Во точка 5. Програма Ј1:
„Снабдување со вода“ износот од
„7.000.000 денари“ се заменува со
износот „4.030.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4978/1 Совет на општина Струмица
 05.08.2021 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

209.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

П р о г р а м а
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2021 година

I. Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 33/20, 9/21 и 11/21) се вршат следните дополнувања:

Во глава 5 : “Распоредување на буџетските средства се додава:

1.Програма К1: Библиотекарство 70.000,00 денари

р.б	Назив на активноста
1	Активности со ЕУ ИНФО куќа за денот на Европа 9-ти мај
2	Организирање на конкурс Св. 15 Тивериополски свештомаченици

**2.Програма К2: Музичко и сценско-уметничка дејност
(Дом за деца и млади) 105.000,00 денари**

р.б	Назив на активноста
1	Цртање на отворено на хамер и на асвалт-прв дел
2	Отварање на ликовна изложба на ученици
3	Промоција на книга и ликовна изложба на творби од Александра Атанасова
4	Организација на хепенинг во манастир во с. Вељуса

3.Во Програмата К3: Музичка и кинотечна дејност износот од „6.000.000 денари“ се заменува со износот „8.685.000 денари“

Во табелата по реден број 29 се додава

р.б	Назив на активноста
30	Печатење материјали за проектот Струмица град на културата- Монографија за Струмица и каталози
31	Реализирање на претставата “Умри машини” НУЦК Антон Панов
32	Проект од областа на Музичко сценска дејност и фолклор Харпијан-НУЦК А. Панов
33	Конзервација и реставрација на делата на Мегународната Струмичка колонија - НУЦК Антон Панов
34	Организирање на проект “Валцер под звездите”-Ирена Крстевска
35	Поетска вечер “Зборот на Коневски” Здружение Иван Василевски
36	Хонорар за концерт- Ивана Василева
37	Хонорар за концерт на Дисмиссед
38	Хонорар за концерт на Биба Додева
39	Проект 940 години Манастир Св. Богородица милостива с. Вељуса-Струмичка Епархија
40	100 години сликарство во Струмица-Здружение Транзен
41	Претстава “ Кеџ на десетка”-МНТ
42	Претстава “ Мој термин” -МНТ
43	Музички џез евергрин--Љубомир Митевски
44	Настап на Суперхикс- Владица Младеновски-
45	Финансиски средства за изнајмување, озвучување, осветлување на бина и бинска опрема за проектот “Струмица град на културата”
46	Изработка и бостирање на фејсбук страна за проектот “ Струмица град на културата”

47	Одржување на социјални медиуми
48	Снимање и монтажа на поголем дел од настаните на Струмица град на културата
49	Вклучени лица во организација на проектот “ Струмица град на културата”
50	Финансиски средства на изложба на отворено со панел “ Бисерите на Струмица”- Здружение Кадро
51	Финансиски средства за промовирање на македонски учесници на фестивалот “ Свето Слово” во Бургас, Бугарија
52	Рализација на збирка на македонски народни песни од Струмица И струмичко “ Грозен бој се почна горе на Балканот”-Иван Котев

II. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-4979/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

210.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157, од

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на образованието во 2021 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на образованието во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 33/20 и 9/21) се вршат следните измени и дополнувања:

Во точка 3. Финансирање

Во Програмата

„Н1: Основно образование“, износот од „4.767.800 денари“, се заменува со износот „4.877.800 денари”.

Во табелата по реден број 6 се додава:

р.б.	Назив на активноста
7	Организација на солистички концерт Ана Мазнејкова со гудачки оркестар од ДМУЦ “Сергеј Михајлов” Штип
8	Организирање на концерт- ООМУ “Боро Џони” Струмица

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4980/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

211.

Врз основа на член 31 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина

1. Во глава:

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

Во табелата по реден број 59 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
60	Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 5, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на Ул „Број 13“, - од север со осовина на Ул „Број 6“, - од запад со осовина на Ул „Број 1“, - и од југ со осовина на Ул „Број 3“,	Самофинансирање
61	Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север по осовина на планираната собирна улица бр.„2“ и улица бр.„8“ - од исток по осовина на ул. „Климент Охридски“ - од југ по осовина на улица бр. „4“ и - од запад по осовина на улицата „Ката Поцкова“.	Самофинансирање

2. Во глава:

VII . Урбанистички проект

Во табелата по реден број 7 се додава

Р.б.	Објект	Износ денари
8.	Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена ДЗ-спорт и рекреација на зелени површини – Цивилно спортско игралиште на делови од КП 1/1, КП 1/29 и КП 1/30 во КО Попчево вгр. Општина Струмица.	Самофинансирање

Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година донесе:

Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година

I. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20, 2/21, 3/21, 6/21 и 9/21), се вршат следните дополнувања:

II. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4981/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

212.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

**за давање согласност на Програмата
измена и дополнување на Програмата
за работа на ЈП „Паркиралишта -
Струмица“- Струмица за 2021 година**

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица за 2021 година бр. 03-622/1 од 12.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4982/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

213.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

**за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за
периодот од I до VI месец 2021 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2021 година бр. 01-411/1 од 28.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4983/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

214.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

**за давање согласност на Годишниот
план за вработување во 2022 на ЈПЕД
„Струмица-Гас“ Струмица**

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2022 година број 03-408/1 од 27.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4984/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

215.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица број 04-408/1 од 27.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4985/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

216.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 - 6 месец за 2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1-6 месец 2021 година, усвоен со одлука на Управниот одбор бр.02-4790/3 од 28.07.2021 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4986/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

217.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлука за набавка на специјални возила за подигање на смет на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за набавка на специјални возила за подигање на смет на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр. 02-4254/7 од 09.07.2021 година донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4987/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

218.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 04-4498/1 од 14.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4988/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

219.

Врз основа на член 37- е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства по Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година бр. 04-4498/1 од 14.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4989/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

220.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта“
Струмица за периодот од 01.01.2021
година до 30.06.2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година, усвоен со одлука на Управниот одбор бр.01-672/1 од 20.07.2021 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4990/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

221.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2022 година

1.Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2022 година бр. 01-241/1 од 26.07.2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4991/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

222.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20)), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за
воспитната 2020/2021 година

1. Се усвојува Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2020/2021 година бр. 02-429/1 од 29.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4992/1 Совет на општина Струмица
05.08.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

223.

Врз основа на член 116 став 1 точка 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20)), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за
воспитната 2021/2022 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за воспитната 2021/2022 година бр. 01-247/1 од 29.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4993/1 Совет на општина Струмица
 05.08.2021 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

224.

Врз основа на член 143 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на втор Извештај од
процена на штета од пожар во ТЦ
„Глобал“ Струмица од 02.01.2021
година

1. Се усвојува вториот Извештај од процена на штета од пожар во ТЦ „Глобал“ Струмица од 02.01.2021 година број 08-4958/1 од 05.08.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4994/1 Совет на општина Струмица
 05.08.2021 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

225.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 05.08.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2021
година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година;

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4995/1 Совет на општина Струмица
 05.08.2021 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

226.

K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2021 - 30.06.2021 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самонамозирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација а до крај на %
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	505.900.588	228.223.813	584.164.951	293.411.098	39.434.500	8.846.872	66.208.169	16.904.087	65.000.000	40.805.651	1.263.709.208	588.191.521	675.517.687 46.54
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	218.937.194	584.164.951	293.411.098	39.434.500	8.846.872	45.259.102	16.904.087	0	0	1.116.259.141	538.069.251	578.159.890 48.21
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	9.286.619	0	0	0	0	23.950.067	0	65.000.000	40.805.651	147.450.067	50.092.270 33.97	
ВКУПНИ РАСХОДИ	505.900.588	181.138.040	584.164.951	260.021.705	39.434.500	8.263.169	66.208.169	11.424.162	65.000.000	40.805.651	1.263.709.208	591.632.727	762.056.481 39.70
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	272.020.135	95.029.581	584.164.951	260.021.705	37.734.500	7.582.819	31.792.100	7.828.575	0	0	925.711.596	370.483.060	555.248.626 40.02
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	86.108.479	0	0	1.700.000	680.350	37.417.069	3.595.187	65.000.000	40.805.651	337.997.612	131.188.667	206.807.855 38.81
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	218.937.194	584.164.951	293.411.098	39.434.500	8.846.872	45.259.102	16.904.087	0	0	1.116.259.141	538.069.251	578.159.890 48.21
71. Даровни приходи	329.896.191	175.769.389	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	175.769.389	154.126.802 43.28
711. ДАРОК ОД ДОХОД ОД ДОЗВЛКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОЗВОЛКИ	15.000.000	4.932.967	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	4.932.967	10.067.693 32.88
713. ДАРОЦИ НА ИМОТ	87.000.000	37.204.294	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	37.204.294	48.795.706 42.76
717. ДАРОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	226.396.191	133.531.628	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	133.531.628	92.864.563 38.98
718. ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.500.000	101.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	101.100	1.389.900 6.74
72. Недаровни приходи	18.131.720	3.316.835	0	0	39.434.500	8.846.872	0	0	0	0	57.566.220	12.166.707	45.400.513 21.13
722. ГЛОБАЛНИ СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.000.000	1.359.332	0	0	0	5.270	0	0	0	0	3.000.000	1.364.602	1.635.368 45.49
723. ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	0	0	0	35.940.000	8.841.602	0	0	0	0	36.440.000	8.841.602	27.598.368 24.26
725. ДРУГИ НЕДОНОЧНИ ПРИХОДИ	14.631.720	1.959.503	0	0	3.494.500	0	0	0	0	0	18.126.220	1.959.503	16.166.717 10.81
74. Трансфери и донации	99.372.677	38.848.970	584.164.951	293.411.098	0	0	45.259.102	16.904.087	0	0	728.796.730	350.164.155	378.632.575 48.05
741. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	99.372.677	38.848.970	584.164.951	293.411.098	0	0	689.081	0	0	0	694.236.709	333.260.068	360.976.641 48.71
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	44.580.021	16.904.087	0	0	44.580.021	16.904.087	27.665.934 37.94
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	9.286.619	0	0	0	0	23.950.067	0	65.000.000	40.805.651	147.450.067	50.092.270	97.357.797 33.97
73. Капитални приходи	58.500.000	9.286.619	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	9.286.619	48.213.381 15.87
733. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	58.500.000	9.286.619	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	9.286.619	48.213.381 15.87
74. Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	23.950.067	0	0	0	23.950.067	0	23.950.067 0.00
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	23.950.067	0	0	0	23.950.067	0	23.950.067 0.00

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	86.108.479	0	0	1.700.000	680.350	37.417.069	3.595.187	65.000.000	40.805.651	337.967.522	131.189.667	206.807.855	38,81
40 Капитални расходи	233.880.453	86.108.479	0	0	1.700.000	680.350	37.417.069	3.595.187	65.000.000	40.805.651	337.967.522	131.189.667	206.807.855	38,81
480 Купување на опрема и машини	29.880.000	9.348.721	0	0	0	0	7.339.081	0	0	0	37.188.081	9.348.721	27.840.360	25,14
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	174.901.923	68.858.080	0	0	0	0	30.107.988	3.595.187	0	0	206.009.911	72.453.267	132.556.644	35,34
485 БЛОКОВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0,00
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	2.100.000	236.982	0	0	1.700.000	680.350	0	0	0	0	3.800.000	917.332	2.882.668	24,14
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	24.498.530	7.664.696	0	0	0	0	0	0	65.000.000	40.805.651	89.498.530	48.470.347	41.028.183	54,16

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-30.06.2021 год.)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	1,885,468
425	3,900
426	26,762
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	7,534,940
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	9,451,070

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утужени	неутужени	
јануари	16,831,609	9,857,423	20,240,663	46,929,595
февруари	25,784	10,380,803	13,755,480	24,162,067
март	1,228,899	7,099,212	13,753,937	22,082,048
април	4,513,327	3,649,644	6,766,811	14,929,782
мај	1,436,207	2,032,315	5,182,476	8,650,998
јуни	955,341	1,409,838	7,085,891	9,451,070
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември			0	0
декември			0	0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.04.2021 година изнесуваат 14,929,782,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4,513,327,00 денари, а износот од 3,649,644,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 12,594,857,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 2,334,925,00 денари. Општина Струмица до 30.04.2021 година има недоспеани обврски во износ од 14,961,076,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.05.2021 година изнесуваат 8,650,998,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 1,436,207,00 денари, а износот од 2,032,315,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 7,534,940,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 1,116,058,00 денари. Општина Струмица до 31.05.2021 година има недоспеани обврски во износ од 5,361,754,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.06.2021 година изнесуваат 9,451,070,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 955,341,00 денари, а износот од 1,409,838,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 7,534,940,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 1,916,130,00 денари. Општина Струмица до 30.06.2021 година има недоспеани обврски во износ од 27,377,467,00 денари.

К3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на Општина Струмица и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2021 - 30.06.2021 год.)

[illegible][illegible]